

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 март 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Ружди Барди од с. Селце, Тетово УП2 09-33/21 од 3 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-393 од 7 мај 2019 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-393 од 7 мај 2019 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Ружди Барди од с. Селце, Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-33/21 од 3 февруари 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-393 од 7 мај 2019 година издадено од КЕЦ Тетово, поради непостоење на технички услови за приклучок.

Во приговорот е наведено дека дека парцелата за која се бара приклучок е на сред селото, опколена со приклучени објекти. Според Електродистрибуција, заради преоптовареност на ТС Селце 2 и заради оддалеченост на барателот од ТС Селце 2, нема можност за приклучување во моментов. Можноста за реконструкција на ТС е ограничена заради неможноста да се монтира ТС со поголема инсталирана моќност (постоечката е столбна). Оптовареноста на ТС кога е одбиен барателот за приклучок е 109,1%. Во периодот по одбивањето активно се работи на изнаоѓање решение за изградба на нова ТС.

На седницата на Комисијата за постапување по приговори одржана на 24 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-33/21 од 3 февруари 2021 година со прилог РОБСП 11-393 од 7 мај 2019 година
2. Одговор на Приговор од 22 февруари 2021 година со прилог:
 - Статус на оптовареност на трафостаница ТС Селце 2
 - GIS скица за подрачјето

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучок според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 –33/21
8 март 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски